



УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИТЕ ЗА НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ НА ВОДА ЗА АНАЛИЗА

Документ: 02 08 РУ 5.7 09
Верзија: 5
Важи од: 11.02.2013
Страна 1/1

За потребите на лабораториско испитување на земени примероци на вода за пиење, минерална вода, површинска вода или отпадна (технолошка) вода земени и доставени од страна на странката, ДХ, ЦЈЗ и/или ИЈЗ на РМ и доставени до ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ, неопходно е да се запази следната процедура. Заради зголемениот опсег на акредитација на лабораториите на ИЈЗ РМ, потребно е да се достават доволни количини на вода за лабораториско испитување и тоа во соодветна амбалажа според позитивните законски прописи - Правилник за безбедност на водата (Службен весник на РМ бр. 46/2008) и тоа:

1. За бактериолошка анализа

- **стерилно шише од ЈЗУ ИЈЗ на РМ - Скопје од 500-1000 ml**, да се достави во рок од 6 часа (во услови на амбиентна температура над 20⁰ С, преносот и чувањето да се изврши во портабл фрижидер).

2. За основна физичко-хемиска анализа

- **хемиско чисто пластично шише од 1-1.5 l** (најдобро од било која минерална/изворска вода (неароматизирана), да не биде амбалажа во која претходно се чувал сок, алкохол, оцет и сл.), претходно добро исплакнето со водата која ќе се анализира. Капачето исто така треба добро да се исплакне со вода.

3. За периодична физичко-хемиска анализа

- **хемиско чисто пластично шише од 2-3 l** (според горенаведените препораки)

4. За анализа на резидуи на пестициди

- **хемиско чисто пластично шише од 1-1.5 l** (според горенаведените препораки)

5. За радиолошка анализа

- **хемиски чист пластичен канистер од 20 l (или 2 канистра по 10 l)**

6. За анализа на трихалометани

- **хемиско чисто стаклено шише со темна боја и шлифуван затворач од 1 l** (најдобро е да го обезбедите од ЈЗУ ИЈЗ на РМ)

7. За паразитолошка анализа

- **хемиско чисто пластично шише од 1-1.5 l**
- според горенаведените препораки

Примероците на вода да се доставуваат обележани со налепница или фломастер (со податоци за мерното место од каде е земен примерокот, ден и час на земање на истиот); **задолжително да се пополни барање** кое ќе го добиете во ЈЗУ ИЈЗ на РМ или **пропратно писмо** (со податоци за мерното место, датум на земање на примерокот, видот на извориштето - копан/бушен бунар, река/езеро, водоводна мрежа, резервоар за вода или др.; дали водата е хлорирана или не, и кои лабораториски анализи ги барате, дали имате некое посебно барање и тн.).

Задолжително да се наведе адреса на странката за наплата, телефонски број/факс и потпис.

Во случај кога **приватно лице** го доставува примерокот, истото треба да приложи и **документи за лична идентификација**.